

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 13

Год. XV

31 октомври 2012 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

51-та седница

Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Извештајот од спроведена самоевалуација на училиштето ООУ Гоце Делчев за период 2010 – 2012 год03
2. **ОДЛУКА** за позајмица за средства за реализација на Проектот Рака за рака: Малите Бугарчиња и Македончиња ННЛВМ.....03
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01 до 30.09.2012 г (К1).....04
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 30.09.2012 г (К2).....10
5. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 30.09.2012 г (К3).....12
6. **ПРАВИЛНИК** за изменување и дополнување на правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.....14
7. **ПРАВИЛНИК** за изменување и дополнување на правилникот за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите.....16
8. **ПРАВИЛНИК** за изменување на правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти.....16
9. **ПРАВИЛНИК** за изменување и дополнување на правилникот за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачувањеите лични податоци.....17
10. **ПЛАН** за изменување на планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци18
11. **ПРАВИЛНИК** за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица.....19

12. **ОДЛУКА** за утврдување на седмица, месец, лого и име на манифестацијата на што ја организира општина Василево во населено место Градошорци.....21
13. **ОДЛУКА** за доделување на парични средства на МПЦ – струмичка епархија – парохија радичевски храм Свети Димитрија с. Седларци.....22

Градоначалник на општина Василево

14. **ОДЛУКА** за објавување јавен оглас за избор на директор во ООУ Гоце Делчев Василево.....23
15. **ОДЛУКА** за избор на директор на ООУ Гоце Делчев Василево.....23
16. **РЕШЕНИЕ** бр. 45/2012 г за потреба од јавна набавка.....24
17. **РЕШЕНИЕ** за поништување на постапка за доделување на договор за јавна набавка бр 45/2012.....24
18. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1745/2 од 27.09.2012.....25
19. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1740/2 од 27.09.2012.....25
20. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1773/2 од 27.09.2012.....26
21. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1768/2 од 27.09.2012.....26
22. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1763/2 од 27.09.2012.....26
23. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1739/2 од 27.09.2012.....27
24. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1749/2 од 27.09.2012.....27
25. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1746/2 од 27.09.2012.....28
26. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1748/2 од 27.09.2012.....28
27. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1743/2 од 27.09.2012.....29
28. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1744/2 од 27.09.2012.....29
29. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1772/2 од 27.09.2012.....29
30. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр. 05 - 1839/2 од 27.09.2012.....30

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Извештајот од спроведена самоевалуација на училиштето ООУ „Гоце Делчев“ Василево за период 2010-2012 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2096/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), Законот за основно образование ("Службен весник на Р.М." бр.103/08,116/10,33/10,156/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.10.2012 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **Извештајот** од спроведена самоевалуација на училиштето ООУ „Гоце Делчев“ за период 2010-2012 година

1. Се усвојува **Извештајот** од спроведена самоевалуација на училиштето ООУ „Гоце Делчев“ за период 2010-2012 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и **Извештајот** од спроведена самоевалуација на училиштето ООУ „Гоце Делчев“ за период 2010-2012 година

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-2096/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за позајмица на средства за реализација на Проектот „Рака за рака : Малите Бугарчиња и Македончиња“ ННЛВМ, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2097/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ“ бр.15/07), член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), а во врска со Одлуката за аплицирање и имплементација на проектот „Бугарче и Македонче - рака за рака“ за промоција на прекуграничната соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија со финансиска помош од ИПА Програмата за

прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија број 07-4992/1 од 05.09.2011

Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

година на Советот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.09/11), на својата редовна седница одржана на 26.10.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за позајмица на средства за реализација на Проектот „Рака за рака: Малите Бугарчиња и Македончиња“ ННЛВМ

Член 1

Заради потребата од реализација на активностите на Проектот „Рака за рака: Малите Бугарчиња и Македончиња“ ХХЛБМ, предвидени до 30.11.2012 година, Советот на општина Василево одобрува на **Проектот „Рака за рака: Малите Бугарчиња и Македончиња“ ННЛВМ** позајмица од 100.000,00 денари од сметката на општина Василево на сметката на Проектот, аплициран и финансиран од ЕУ преку Програмата за прекугранична соработка, Инструмент за предпристапна помош (ИПА) Република Бугарија - Република Македонија, буџетска линија 2007СВ16ПР0007 - 2011 -2, а согласно Договорот RD -02-26162/23.07/2012 година во кој општина Василево е лидер партнер.

Член 2

Висината на финансиските средства од износ од 100.000,00 денари наведени во член 1 на оваа Одлука при позитивна ревизија ќе се повратат на сметката на општина Василево.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“ .

Бр.07-2097/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2012 година за периодот од 01.01 до 30.09.2012 година (К-1),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2098/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.10.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 30.09.2012 година(К1)

1. Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 30.09.2012 година (К-1).

2. Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 30.09.2012 година(К-1).

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“ .

Бр.07-2098/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Василево за извештајниот период (кумулативно) за трети квартал од 01.01.2012 година до 30.09.2012 година

Приходи - Квартал Трет	Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	43520000	19224930	51383000	37789000	2500000	912149	30300000	0	20000000	7679574	147703000	65605653	82097347
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	36770000	19067369	51131000	36837419	2500000	821113	0	0	0	0	90401000	56725901	33675099

КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	19000000	7299249	0	0	0	0	0	0	0	0	19000000	7299249	11700751
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25750000	7676481	252000	206103	0	0	30300000	0	20000000	7679574	76302000	15562158	60739842

71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19460000	7394739	0	0	0	0	0	0	0	19460000	7394739	12065261
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	360000	155866								360000	155866	204134
712	Придонеси за социјално осигурување										0	0	0
713	Даноци на имот	6100000	2380904								6100000	2380904	3719096
714	Домашни даноци на стоки и услуги										0	0	0

715	Данок од меѓун. трговија и трансакции (царини и давачки)										0	0	0
717	Даноци на специфични услуги	12000000	4857969								12000000	4857969	7142031
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1000000									1000000	0	1000000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3000000	1268341	0	0	2500000	912149	0	0	0	5500000	2180490	3319510
721	Претприемачки приход и приход од имот										0	0	0
722	Глоби, судски и административни такси	800000	236550								800000	236550	563450
723	Такси и надоместоци	500000	153465			2300000	912149				2800000	1065614	1734386
724	Други Владини услуги	100000	33000								100000	33000	67000
725	Други неданочни приходи	1600000	845326			200000					1800000	845326	954674
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	16060000	10561850	51383000	37789000	0	0	30300000	0	0	97743000	48350850	49392150
741	Трансфери од други нивоа на власт	16060000	10561850	51383000	37789000						67443000	48350850	19092150
742	Донации од странство							30300000			30300000	0	30300000
744	Тековни донации										0	0	0
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	5000000	0	0	0	0	0	0	0	20000000	7679574	25000000	7679574
751	Краткорочни позајмици во земјата											0	0
753	Долгорочни обврзници											0	0
754	Друго домашно задолжување	5000000						20000000		7679574	25000000	7679574	0
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761	Меѓународни развојни агенции											0	0
762	Странски влади											0	0
769	Други задолжувања во странство											0	0
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	Продажба на хартии од вредност											0	0
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	Приходи од наплатени дадени заеми											0	0
												0	0
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	19000000	7299249	0	0	0	0	0	0	0	19000000	7299249	11700751
731	Продажба на капитални средства											0	0

	732	Продажба на стоки										0	0	0
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	19000000	7299249								19000000	7299249	11700751
	734	Приходи од дивиденди										0	0	0
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	741	Трансфери од други нивоа на власт										0	0	0
	743	Капитални донации										0	0	0

	Расходи - Квартал Трет	Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
		План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	План	Реализација за трет квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12835000	7449287	43200000	32241079	0	0	0	0	0	0	56035000	39690366	16344634
	401 Основни плати	8220000	4924243	31463000	23535803							39683000	28460046	11222954
	402 Придонеси за социјално осигурување	2815000	1777244	11737000	8705276							14552000	10482520	4069480
	403 Останати придонеси од плати											0	0	0
	404 Надоместоци	1800000	747800									1800000	747800	
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми											0	0	0
	412 Постојана резерва (непредвидлив и расходи)											0	0	0
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)	0										0	0	0

	414	Резерви за капитални расходи										0	0	0	
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1895500	9044415	7931000	4596340	2480000	816113	0	0	0	0	2936600	14456868	14909132
	420	Патни и дневни расходи	210000	34665			40000						250000	34665	215335
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5350000	3476657	1601000	1130405	110000						7061000	4607062	2453938
	423	Материјали и ситен инвентар	2030000	893356	1144000	685673	860000	445046					4034000	2024075	2009925
	424	Поправки и тековно одржување	6250000	3049766	774000	344172	100000	12710					7124000	3406648	3717352
	425	Договорни услуги	2565000	649045	4385000	2415090	1340000	349407					8290000	3413542	4876458
	426	Други тековни расходи	1750000	583376	27000	21000	30000	8950					1807000	613326	1193674
	427	Привремени вработувања	800000	357550									800000	357550	442450
45		КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	20000										20000	0	20000
	451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори											0	0	0
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	20000												
	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт													
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4460000	2444389	0	0	20000	5000	0	0	0	0	4480000	2449389	2030611
	461	Субвенции за јавни претпријатија	1050000	611500									1050000	611500	438500
	462	Субвенции за приватни претпријатија											0	0	0
	463	Трансфери до невладини организации	3000000	1678500									3000000	1678500	1321500
	464	Разни трансфери	410000	154389			20000	5000					430000	159389	270611
	465	Исплата по извршни исправи											0	0	0
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200000	129278	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	129278	70722
	471	Социјални надоместоци	200000	129278									200000	129278	70722
	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за											0	0	0

		ПИОМ													
	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување										0	0	0	
	474	Плаќања на надоместоци од ФЗО										0	0	0	
49		ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	
	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори										0	0	0	
	492	Отплата на главнина кон домашни институции										0	0	0	
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	300000									300000	0	300000	
												0	0	0	
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2575000	7676481	252000	206103	0	0	30300000	0	20000000	7679574	7630200	15562158	60739842
	480	Купување на опрема и машини	250000	45000								250000	45000	205000	
	481	Градежни објекти	0	0				30300000				30300000	0	30300000	
	482	Други градежни објекти	2500000	7631481	200000	160000				20000000	7679574	4520000	15471055	29728945	
	483	Купување на мебел			40000	40000						40000	40000	0	
	484	Стратешки стоки и други резерви										0	0	0	
	485	Вложувања и нефинансиски средства	500000	0	12000	6103						512000	6103	505897	
	486	Купување на возила	0									0	0	0	
	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови										0	0	0	
	488	Капитални дотации до ЕЛС										0	0	0	
	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации										0	0	0	

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01 до 30.09.2012 година (К-2),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2099/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.10.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 30.09.2012 година(К2)

1. Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 30.09.2012 година (К-2)

2. Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 30.09.2012 година (К-2)

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-2099/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

Образец К2

Квартален извештај за достасани пенамирени обврски

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно	Расходна ставка	Вкупно обврски
			утужени	неутужени	Вкупно			
јануари					0	0	401	
февруари					0	0	402	
март					0	0	403	
април					0	0	404	
мај					0	0	411	
јуни					0	0	412	
јули	755.862	204.217		5.344.942	5.344.942	6.305.021	413	
август	652.322	1.343.063		5.553.559	5.553.559	7.548.944	414	
септември	1.626.442	1.128.559		6.960.265	6.960.265	9.715.266	420	
октомври					0	0	421	547.576
ноември					0	0	423	215.113
декември					0	0	424	1.250.896
							425	331.276
							426	482.316
							427	
							428	
							429	
							430	
							431	
							432	
							433	
							434	
							435	
							436	
							437	
							438	
							439	
							440	
							441	
							442	
							443	
							444	
							445	
							446	
							447	
							448	
							449	
							450	
							451	
							452	
							453	
							454	
							455	
							456	
							457	
							458	
							459	
							460	
							461	517.343
							462	
							463	
							464	
							465	
							466	
							467	
							468	
							469	
							470	
							471	
							472	
							473	
							474	
							475	
							476	
							477	
							478	
							479	
							480	
							481	
							482	6.370.746
							483	
							484	
							485	
							486	
							487	
							488	
							489	
							490	
							491	
							492	
							493	
							494	
							495	
							496	
							497	
							498	
							499	
							500	
							501	
							502	
							503	
							504	
							505	
							506	
							507	
							508	
							509	
							510	
							511	
							512	
							513	
							514	
							515	
							516	
							517	
							518	
							519	
							520	
							521	
							522	
							523	
							524	
							525	
							526	
							527	
							528	
							529	
							530	
							531	
							532	
							533	
							534	
							535	
							536	
							537	
							538	
							539	
							540	
							541	
							542	
							543	
							544	
							545	
							546	
							547	
							548	
							549	
							550	
							551	
							552	
							553	
							554	
							555	
							556	
							557	
							558	
							559	
							560	
							561	
							562	
							563	
							564	
							565	
							566	
							567	
							568	
							569	
							570	
							571	
							572	
							573	
							574	
							575	
							576	
							577	
							578	
							579	
							580	
							581	
							582	
							583	
							584	
							585	
							586	
							587	
							588	
							589	
							590	
							591	
							592	
							593	
							594	
							595	
							596	
							597	
							598	
							599	
							600	
							601	
							602	
							603	
							604	
							605	
							606	
							607	
							608	
							609	
							610	
							611	
							612	
							613	
							614	
							615	
							616	
							617	
							618	
							619	
							620	
							621	
							622	
							623	
							624	
							625	
							626	
							627	
							628	
							629	
							630	
							631	
							632	
							633	
							634	
							635	
							636	
							637	
							638	
							639	
							640	
							641	
							642	
							643	
							644	
							645	
							646	
							647	
							648	
							649	
							650	
							651	
							652	
							653	
							654	
							655	
							656	
							657	
							658	
							659	
							660	
							661	
							662	
							663	
							664	
							665	
							666	
							667	
							668	
							669	
							670	
							671	
							672	

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01 до 30.09.2012 година (К-3), што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр.08-2100/2
26.10.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Општина Василево

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.10.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 30.09.2012 година (К-3)

1. Се усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 30.09.2012 година (К-3)

2. Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 30.09.2012 година (К-3)

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-2100/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обрската (во извештајниот период)		Датум на достасување на обрската		Платена обрската (во извештајниот период)		Датум на отплата на обрската		Достасана неплатена обрската (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот					
1	7699-МК	MSIP-NCB 013-12	М.Финансери	МКД	20.000.000	2%	10 години	3 години	7.679.574	ДА	В	10.08.2015	10.02.2022	10.08-12	10.08-22	0	3.199	10.08.2012	0	3.199	10.08.2012	0	0	20.000.000	20.000.000			
2																												
3																												
4																												

Забелешки:

Во тековниот квартал општината отпочна со реализацијата на кредитот за Изградба на водоводната мрежа во населеното место Чанаклија при што беше исплатена каматата по Кредитот додека гавницата има грејс период од три години.

Долг на ЈП основани од општината

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обрската (во извештајниот период)		Датум на достасување на обрската		Платена обрската (во извештајниот период)		Датум на отплата на обрската		Достасана неплатена обрската (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Земопримач (назив на ЈП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот								
1																													
2																													

* * *

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Правилникот** за изменување и дополнување на Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2101/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 23, став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а во врска со член 10, став 2, алинеја 2 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОБ., бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.10.2012 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И
ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Во Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци бр.07-896/1 од 09.03.2010 година член 5 се менува и гласи:

Во општина Василево се определува офицер за заштита на личните податоци кој ги врши следните работи :

- учество во донесувањето на одлуки поврзани со обработката на личните податоци, како и со остварувањето на правата на субјектите на личните податоци;
- следење на усогласеноста со законот и со прописите донесени врз основа на законот, што се однесуваат на обработката на личните податоци, како и со внатрешните прописи за заштита на личните податоци и со документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци;
- изработка на внатрешните прописи за заштита на личните податоци и документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци;
- координација и контрола на постапките и упатствата утврдени во внатрешните прописи за заштита на личните податоци и во документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци;
- предлага обуки на вработените во врска со заштитата на личните податоци и
- врши други работи утврдени со закон и со прописите донесени врз основа на законот, како и со внатрешните прописи за заштита на личните податоци и со документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.

Член 2

Во член 7, по став 5 се додава нов став 6 , кој гласи:

„Офицерот за заштита на личните податоци задолжително врши континуирано информирање на вработените за непосредните обврски и одговорности за заштита на личните податоци“.

Член 3

Во член 8 , во точка 2 зборовите „ секој корисник” се заменуваат со зборовите „ секое овластено лице”.

Член 4

Во член 12, став 1, во точка 2 зборовите „ секој корисник” се заменуваат со зборовите „ секое овластено лице”.

Во став 2, зборот „ десет” се заменува со зборот „пет”.

Во став 3, зборовите „Одговорно лице” се заменуваат со зборот „Офицер”.

Во став 5, зборовите „секој од корисниците” се заменуваат со зборовите „ секое овластено лице”.

Во став 7, зборовите „секој од корисниците” се заменуваат со зборовите „ секое овластено лице”.

Член 5

Во член 14 по зборот „трето,, се додава зборот „правно”.

Член 6

Во член 15, став 3 , по зборот „трето” се додава зборот „правно”.

Во став 6 зборовите „Одговорно лице” се заменуваат со зборот „Офицер”.

Член 7

По член 15 се додаваат два нови члена 15-а и 15-б, кои гласат:

Член 15-а

Пристап до документите во хартиена форма кои содржат лични податоци имаат вработените во општина Василево во согласност со работните должности во Правилникот за систематизацијата на работните места во општинската администрација на општина Василево и други овластени лица.

За пристапувањето до документите задолжително се воспоставуваат механизми за идентификација на овластените лица и за категориите на личните податоци до кои се пристапува , како и за пристап на други лица до документите.

При обработка на личните податоци содржани во документите заради нивна заштита за време на целиот процес на обработка од пристап , овластените лица во општина Василево задолжително го применуваат правилото „ чисто биро”.

Копирањето и умножувањето на документи го вршат само вработените лица во општина Василево во согласност со овластувањата утврдени во Правилникот за систематизацијата на работните места во општинската администрација на општина Василево.

За документите кои се пренесуваат надвор од работните простории на општина Василево задолжително се применуваат соодветни мерки така што личните податоци содржани во истите нема да бидат видливи и достапни за трети лица или други неовластени лица.

Член 15-б

Орманите , картотеките и другата опрема за чување на документи задолжително се сместуваат во простории заклучени со соодветни заштитни механизми.

Просториите задолжително се заклучуваат и за периодот кога документите не се обработуваат од овластените лица.

Член 8

Во сите членови од Правилникот зборовите „корисникот”, „корисник” односно „корисниците” се заменуваат со зборовите „овластеното лице “, „овластено лице “ односно „овластените лица “

Член 9

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.07-2101/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите**, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2102/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) а во врска член 23, став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а во врска со член 10 став 2 алинеја 6 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09), и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр.04/03 и бр.08/06), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.10.2012 година го донесе следниот

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА
ДОКУМЕНТИТЕ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА
УНИШТУВАЊЕ, БРИШЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА
МЕДИУМИТЕ**

Член 1
Во Правилникот за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите бр.07-900/1 од 09.03.2010 година во член 2, по став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Во записникот од став 2 на овој член задолжително се наведуваат сите податоци за целосна идентификација на документите што се уништуваат, како и категориите на лични податоци содржани во истите”.

Оддредбите од овој член се применуваат и при уништувањето на копиите или умножените документи”.

Член 2

Во член 3, во став 4 по зборот „составува“ се додава зборот „комисиски”.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2102/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Правилникот за изменување на Правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти**, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2103/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) а во врска со член 23, став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а во врска со член 10, став 2, алинеја 4 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09), и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр.04/03 и бр.08/06), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.10.2012 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ КОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, РЕАКЦИЈА И САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ

Член 1

Во Правилникот за пријавување,реакција и санирање на инциденти бр.07-898/1 од 09.03.2010 година во член 2 став 1 зборовите „ Секој корисник е должен,, се заменуваат со зборовите „**Секое овластено лице е должно**”.

Во став 2 алинеја 5 се менува и гласи :

„Име и презиме на овластено лице кое го пријавило инцидентот”.

Член 2

Во член 2 зборот „корисниците” се заменува со зборовите „**овластено лице**”.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.07-2103/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на правење на сигурносна копија,архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци,**

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр. 08-2104/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) а во врска со член 23, став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а во врска со член 10, став 2, алинеја 5 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09), и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр.04/03 и бр.08/06), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.10.2012 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА П Р А В И Л Н И К О Т ЗА НАЧИНОТ НА ПРАВЕЊЕ НА СИГУРНОСНА КОПИЈА, АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ, КАКО И ЗА ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ЗАЧУВАНИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци бр.07-899/1 од 09.03.2010 година во член 2, по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Администраторот на информацискиот систем еднаш неделно задолжително ја проверува функционалноста на сигурносната копии од од став 1 на овој член за што писмено го известува офицерот за заштита на личните податоци, секретарот и Градоначалникот на општина Василево.

Член 2

Во член 4 , по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Администраторот на информацискиот систем задолжително ја проверува функционалноста на сигурносните копии од став 1 на овој член за што писмено го известува офицерот за заштита на личните податоци, секретарот и Градоначалникот на општина Василево.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.07-2104/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува **Планот** за изменување на Планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр.08-2105/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 23, став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а во врска со член 10, став 2, алинеја 1 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.10.2012 година го донесе следниот

**ПЛАН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА П Л А Н О Т
ЗА СОЗДАВАЊЕ СИСТЕМ НА ТЕХНИЧКИ И
ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

1.Во Глава II точка 1 зборовите „ Одделение за финансии „ се заменуваат со зборовите „ Одделение за финансиски прашања”

Во точка 4 зборовите „ Заедничко одделение за просторно - урбанистичко планирање и заштита на животната средина „ се заменуваат со зборовите „

Одделение за комунални работи, уредување на градежно земјиште и локален економски развој,

2. Во Планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци бр.07-895/1 од 09.03.2010 година во Глава IV. Документација за технички и организациски мерки, во став 1 точка 2 се менува и гласи:

“Донесување на Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица”.

Во став 3 зборовите „ Одговорното лице за заштита на личните податоци” се заменуваат со зборовите „ Офицерот за заштита на личните податоци”.

3. Во глава V. Периодични контроли, во став 1 зборовите „ Одговорното лице за заштита на личните податоци” се заменуваат со зборовите „ Офицерот за заштита на личните податоци”.

Бр.07-2105/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Правилникот** за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр.08-2106/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) а во врска со член 41-а алинеја 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08 и 124/10), а во врска со член 10 став (2) алинеја 3 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09 и 158/10) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОБ,, бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.10.2012 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРОТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица при користење на документите и информатичко комуникациската опрема што Општина Василево во својство на контролор ги применува за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.

Член 2

Администратор на информацискиот систем во смисла на овој правилник се државните службеници вработени во општина Василево кои имаат посебно овластување од страна на Градоначалникот на општина Василево.

Овластени лица во смисла на овој правилник се државните службеници, надворешни соработници како и други лица во општина Василево кои користат документи кои содржат лични податоци и имаат пристап до информатичко комуникациската опрема на општина Василево.

Член 3

Администраторот на информацискиот систем во општина Василево ги има следните обврски и одговорности:

- врши анализа и проценка на ризиците на информацискиот систем на општина Василево;
- врши креирање, имплементација и развој на целокупниот процес на информативна сигурност;
- врши ревизија на инциденти поврзани со нарушувањата на безбедноста на информацискиот систем во согласност со Правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во општина Василево;
- врши доделување на корисничко име и лозинка при вработување или ангажирање на овластено лице со пристап до информацискиот систем, како и бришење на корисничко име и лозинка на овластено лице не кое му престанало вработувањето или ангажирањето по претходно овластување добиено од страна на Градоначалникот на општина Василево;
- го определува нивото на пристап до докумените/информациите содржани во информацискиот систем по претходно овластување добиено од страна на Градоначалникот на општина Василево;
- изработува програма за ревизии во однос на сигурноста на информацискиот систем;
- се грижи за спроведување на правилата за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните личните податоци согласно Правилникот за начинот на правење сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци на општина Василево;
- му помага на офицерот за заштита на личните податоци при вршењето на неговите работни задачи согласно прописите за заштита на личните податоци

и документацијата за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на општина Василево;

- во координација со офицерот за заштита на личните податоци врши периодична контрола на евиденцијата за авторизиран пристап и
- во координација со офицерот за заштита на личните податоци се грижи за организација на обуки на вработените во однос на одржување на безбедноста на информацискиот систем.

За начинот на извршување на работата на администраторот на информацискиот систем се врши периодична контрола од страна на комисија формирана од Градоначалникот на општина Василево .

За извршената периодична контрола комисијата од ставот 2 на овој член изработува извештај во кој ги внесува констатираните неправилности и предложените мерки за нивно отстранување.

Член 4

Секое овластено лице, кое има пристап до личните податоци и до информатичко комуникациската опрема во Општина Василево ги има следните обврски и одговорности:

- е должно да се придржува до сите правила и процедури востановени со донесените интерни акти од страна на Општина Василево ;
- е должно да ги применува сите мерки за физичка безбедност на просториите каде се наоѓа информацискиот систем на Општина Василево;
- е должно веднаш да пријави кај администраторот на информацискиот систем секако сознание, било директно или индиректно, до кое овластено лице ќе дојде, а може да укажува дека постои ризик од нарушување, или аномалија на системот за тајност и заштита на обработката на личните податоци во Општина Василево, било да се работи за надворешен или за внатрешен ризик;

- не смее да ја прекршува преземената обврска за доверливост, со која се обврзува дека секој податок до кој ќе дојде во текот на работењето во Општина Василево, а кој спаѓа во категоријата на личен податок согласно прописите за заштита на личните податоци, ќе го чува како доверлив и нема да го пренесува, оддава, ниту на друг начин ќе го стави на располагање на било кое друго лице и во било која форма, надвор од системот на пропишани и воспоставени технички и организациски мерки според кои во Општина Василево се врши обработката на личните податоци.
- секој инцидент кој ќе го забележи, овластено лице мора да го евидентира во писмена форма од моментот кога е забележан до неговата санација.
- доделеното корисничко име и лозинка овластено лице е должно да ги чува и да не ги споделува со други лица.
- овластено лице со потпишување на договорот за работа е должно да потпише и „Изјава за тајност и заштита на обработката на личните податоци“.
- овластено лице при работа со документи кои содржат лични податоци треба да внимава истите да не ги направи непотребно видливи на трети лица.
- овластено лице по престанокот на работното време и за време на паузи и отсуства документите кои содржат лични податоци треба да ги чува на место на кое што нема да бидат непотребно видливи.

Член 5

Овластените лица задолжително се информираат за техничките и организациските мерки кои се однесуваат на извршувањето на нивните обврски и одговорности.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување на обврските и одговорностите на

корисниците при користење на документите и информатичко комуникациската опрема бр.07-897/1 од 09.03.2010 година.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.07-2106/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за утврдување на седмица,месец, лого и име на манифестацијата што ја организира општина Василево во населеното место Градошорци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр.08-2107/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

Советот на општина Василево врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр.4/03, 6/08, 9/10), на својата

редовна седница одржана на 26.10.2012 година ја донесе следната

РЕШЕНИЕ

ОДЛУКА

за утврдување на седмица, месец, лого и име на манифестацијата на што ја организира општина Василево во населено место Градошорци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево ја утврдува седмицата, месецот на прослава, логото и името на манифестацијата која општина Василево ја прославува секоја година во населено место Градошорци.

Член 2

Манифестацијата која се одржува во населено место Градошорци ќе се прославува секоја втора недела во месец ноември во тековната година.

Член 3

Логото на манифестацијата е дадено во прилог на Одлуката.

Член 4

Името на манифестацијата е „Ден на празот“.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од нејзиното објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-2107/1
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Се прогласува **Одлуката** за доделување на парични средства на МПЦ - струмичка епархија - парохија радичевска Храм „Свети Димитрија с.Седларци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **26.10.2012 година**

Бр.08-2108/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

Советот на општина Василево врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на **26.10.2012** година ја донесе следната

ОДЛУКА

за доделување на парични средства на МПЦ - струмичка епархија - парохија радичевска Храм „Свети Димитрија с.Седларци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево доделува парични средства на МПЦ - струмичка епархија - парохија радичевска, Храм „Свети Димитрија“ с.Седларци во висина од 64.305,00 денари кои МЗ Седларци за приклучување на вода ја има уплатено во Буџетот на општина Василево.

Член 2

Се задолжува Одделението за финансии овие парични средства да ги пренесе на жиро сметка број 370041100199828 депонент Еуростандард банка на МПЦ - струмичка епархија - парохија радичевска Храм „Свети Димитрија“ с.Седларци и да ја спроведи оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1823/1
24.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

Бр.07-2108/2
26.10.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 132 став 3 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12 и 100/12), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр. 04/03, 08/06 и 09/10) ја донесе следната

О Д Л У К А**за објавување јавен оглас за избор на директор во ООУ Гоце Делчев Василево**

1. Со оваа Одлука се задолжува Училишниот одбор на ООУ Гоце Делчев Василево да објави јавен оглас за избор на директор на ООУ Гоце Делчев Василево за мандатен период од 4 (четири) години сметано од денот на конечноста на Одлуката за избор на директор, според утврдената постапка во Законот за основно образование.
2. Директорот покрај општите услови треба да ги исполнува и посебните услови како што е утврдено во Законот за основно образование.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе биде објавена во Службениот гласник на општина Василево.

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 132 точка 14 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр.103/08, 31/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 и 100/12), член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 8/06 и 9/10) а врз основа на Предлогот бр. 02-68/16 од 16.10/2012 година на Училишниот одбор при ООУ Гоце Делчев Василево, ја донесе следната

О Д Л У К А**за избор на директор на ООУ Гоце Делчев Василево****Член 1**

Со оваа Одлука Градоначалникот на Општина Василево врши избор на директор на ООУ Гоце Делчев Василево за мандатен период од 4 (четири) години сметано од денот на донесување на оваа Одлука.

Член 2

За директор на ООУ Гоце Делчев Василево се избира Емилија Котева наставник во одделенска настава во ООУ Гоце Делчев Василево за мандатен период од 4 (четири) години.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1975/2
18.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.45/2012
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка работи - присилно административно извршување на донесени акти (уривање-отстранување на безправно изградени градежни објекти - градби, отстранување на монтажни-демонтажни времени објекти, земјани работи и друго во општина Василево односно градби од втора категорија.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“3 бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.000.000,00 денари без ДДВ и не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена
- 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Тони Ристов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1688/1
06.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ

за поништување на постапка за доделување на договор за јавна набавка бр.45/2012

1. Со оваа Решение се поништува постапката за доделување договор за јавна набавка бр.45/2012 работи - присилно административно извршување на донесени акти (уривање-отстранување на безправно изградени градежни објекти - градби, отстранување на монтажни-демонтажни времени објекти, земјани работи и друго во

општина Василево односно градби од втора категорија.

2. Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Образложение

Постапката за доделување на договор за јавна набалва бр.45/2012 набавка работи - присилно административно извршување на донесени акти (уривање-отстранување на безправно изградени градежни објекти - градби, отстранување на монтажни-демонтажни временни објекти, земјани работи и друго во општина Василево односно градби од втора категорија се поништува од причини што од архивата на општина Василево не е доставена ниту една понуда.

Предвид на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

Бр.08-1688/13
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1745/1 од 12.09.2012 година поднесено од Андонов Стојанчо од с.Василево бр.321.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-1745/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВмц бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1740/1 од 12.09.2012 година поднесено од Демиров Џенгис од с.Василево бр.96.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-1740/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1773/1 од 18.09.2012 година поднесено од Душко Јованов од с.Градошорци.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-1773/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1768/1 од 17.09.2012 година поднесено од Илџазов Бејсим од с.Василево.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-1768/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и

начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ мр број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1763/1 од 17.09.2012 година поднесено од Исмет Мустафов од с.Василево бр.152.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-1763/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ мр број 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на

општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1739/1 од 12.09.2012 година поднесено од Мирко Николовски од с.Василево.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-1739/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ мр број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1749/1 од 12.09.2012 година поднесено од Усеинова Селиме од с.Василево .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Бр.05-1746/2
28.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-1749/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1746/1 од 12.09.2012 година поднесено од Митко Ѓорѓиев од с.Василево бр.321.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1748/1 од 12.09.2012 година поднесено од Денис Ѓорѓиев од с.Василево.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-1748/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ м.б. број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1743/1 од 12.09.2012 година поднесено од Илиев Ацо од с.Доброшинци.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-1743/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за

формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ м.б. број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1744/1 од 12.09.2012 година поднесено од Иљазов Демир од с.Василево бр.150.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-1744/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник“ бр. 13/2009 година.) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ м.б. број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената

Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1772/1 од 18.09.2012 година поднесено од Лида Петровска од с.Доброшинци бр.59.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-1722/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 1839/1 од 25.09.2012 година поднесено од Славица Стојанова од с.Василево .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-1839/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ мд бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 годинацм) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното